

# Makedonci te vo svetot

Под покровителство на Македонскиот центар иницијатори и организатори на годинашната регионална манифестација се Вера Најдовска, Глигор и Маре Стефанови.

Пишува: Милева ЛАЗОВА

**В**о Македонскиот културен центар при црковната општина "Свети Никола" од Виндзор, Канада, свечено била отворена детска изложба со тема "Ние сме светот". Досега ова е најголемата организирана изложба на детски цртежи во регионот Есекс. На овој настан бил промовиран и новиот изложбен простор со должина од 300 метри, кој е еден од поголемите и поатрактивните во овој регион.

Официјално изложбата ја отворил градоначалникот на Општината Ла Сал, господинот Гери Бакстер, а на присутните поздрави од премиерот Стивен Харпер им пренел членот на федералниот Парламент, Џеф Ватсон. За овој настан, за изложбата и за иницијативата, информации испрати господинот Глигор Стефанов, познат македонски уметник во Канада.

"На отворањето - вели господинот Стефанов - беа присутни опозициониот парламентарец Брајан Маси и други општински и образовни функционери, како и повеќе од 600 гости. Пригодни поздравни говори одржаа претседателот на црковната општина, Менде Талески, и протојереј-ставрофор д-р Александар Мустеников".

Како што понатаму информира господинот Стефанов, во рамките на отворањето на изложбата свој настап имале децата музичари Петар Митрев, Амбер Дубоис и Бојан Јончевски. Организаторите распишале конкурс за детски цртежи и повеле акција која опфатила повеќе од 100 училишта со речиси 7.000 ученици. На изложбата учествувале повеќе од 850 ученици од околу 60 основни училишта. Биле доделени 18 предвидени награди, меѓу кои и првата награда од 500 долари, која заслужно ја добил ученикот од петто одделение, Тони Пантис.

"Изложбата беше организирана со двојна цел. Од една страна да им даде можност на најмладите со линии, бои, облици и визуелни симболи да го прикажат својот однос кон заедничкото живеење во Канада, и да го изразат богатството и разновидноста на културите во оваа заедница.

Од друга страна, пак, оваа изложба има цел да даде свој придонес кон афирмацијата на македонската заедница во Виндзор и во околината", објасни господинот Стефанов.

Под покровителство на Македонскиот центар иницијатори и организатори на годинашната регионална манифестација се Вера Најдовска, Глигор и Маре Стефанови.

## ИЗЛОЖБА НА ДЕТСКИ ЦРТЕЖИ ВО К



Македонскиот центар иницира низа активности кои ги надминуваат локалните национално-религиозни рамки. Почна да дејствува пошироко во канадската јавност како институција која внесува нови и оригинални содржини во мултиетничкото живеење во Канада. Во март многу успешно била организирана регионална модна ревија, која на барање од посетителите и од учесниците ќе прерасне во традиционална осмомартовска манифестација. Дел од приходот бил дониран во Здружението за борба против канцер на гради.



ОД СВЕЧЕНОТО ОТВОРАЊЕ

# ДЕТСКИТЕ ЛИНИ БОГАТСТВОТО Н





ГРАДОНАЧАЛНИКОТ НА ОПШТИНАТА ЛА САЛ,  
ГОСПОДИНОТ ГЕРИ БАКСТЕР СО НАГРАДЕНИОТ УЧЕНИК ТОНИ ПАНТИ



НАГРАДЕНИОТ ЦРТЕЖ

**И И БОИ ГО ОТКРИВААТ  
А РАЗЛИЧНИТЕ КУЛТУРИ**